

Комисијата за заштита на конкуренцијата врз основа на член 28 и член 19 став (1) точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 145/10, 136/11, 41/2014, 53/16 и 83/18), а постапувајќи по известувањето за концентрација поднесено од Салус, Љубљана, д.д. (Salus, Ljubljana, d.d.), со седиште на Литостројска улица, 46А, 1000 Љубљана, Словенија, преку адвокат Мартин Иванов од Скопје, на седницата одржана на ден 27.04.2022 година, го донесе следното

## РЕШЕНИЕ

1. Се утврдува дека концентрацијата со која Салус, Љубљана, д.д. (Salus, Ljubljana, d.d.), со седиште на Литостројска улица, 46А, 1000 Љубљана, Словенија стекнува контрола над МЕДИКОИНЖЕНЕРИНГ д.о.о. (MEDICOENGINEERING d.o.o.), со седиште на Превале 1, 1236 Трзин, Словенија, по пат на стекнување на удел, иако потпаѓа под одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата нема да има за последица значително спречување, ограничување или нарушување на ефективната конкуренција на пазарот или на негов суштински дел, особено како резултат на создавање или зајакнување на доминантната позиција на учесниците и **е во согласност со одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата во смисла на член 19 став (1) точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата.**

2. Се задолжува подносителот на известувањето за концентрација да плати административна такса за известување за концентрација во износ од 6.000,00 ден. и за решението во износ од 30.000,00 ден., по тарифен број 34 од Законот за административни такси („Службен весник на Република Македонија“ бр.17/93, 20/96, 7/98, 13/01, 24/03, 19/04, 61/04, 95/05, 7/06, 70/06, 92/07, 88/08, 130/08, 6/10, 145/10, 17/11) на сметка на Буџетот на Република Северна Македонија бр. 100000000063095, уплатна сметка 840...03161, приходна шифра и програма 72231300.

3. Тужбата за поведување на управен спор не го одлага извршувањето на решението.

## Образложение

Согласно член 15 од Законот за заштита на конкуренцијата, на ден 18.03.2022 година а дополнето на 25.03.2022 година, до Комисијата за заштита на конкуренцијата (во понатамошниот текст: Комисија) беше доставено известување за концентрација од страна на Салус, Љубљана, д.д. (Salus, Ljubljana, d.d.), со седиште на Литостројска улица, 46А, 1000 Љубљана, Словенија, со која Салус, Љубљана, д.д. (Salus, Ljubljana, d.d.) стекнува контрола над МЕДИКОИНЖЕНЕРИНГ д.о.о. (MEDICOENGINEERING d.o.o.), со седиште на Превале 1, 1236 Трзин, Словенија, по пат на стекнување на удел. Салус, Љубљана, д.д.

ќе купи 75% од основната главнина на МЕДИКОИНЖЕНЕРИНГ д.о.о. Дополнително, Салус, Љубљана, д.д. може понатаму да стекне дополнителен удел од 25% во МЕДИКОИНЖЕНЕРИНГ д.о.о.

Комисијата започна со испитување на Известувањето со денот на неговиот прием и врз основа на податоците доставени во Известувањето за концентрација, дополната и прилозите кон истото, го утврди следното:

Салус, Љубљана, д.д. е компанија со седиште во Љубљана и матично друштво на Групацијата Салус. Групацијата Салус ги генерира поголемиот дел од своите приходи преку своите претпријатија-ќерки САЛУС Велетрговина, д.о.о. и Санолејбор д.д., чии главни дејности се трговија на големо и малопродажба на лекови, фармацевтски производи, медицински помагала, медицинска опрема и материјали. Компаниите во рамки на Групацијата Салус нудат и услуги за складирање, регулаторни, фармаковигилантни услуги, фармацевтски маркетинг и промоција, фармакоекономија. Салус, Љубљана, д.д. (како матичното друштво на Групацијата Салус) е активна главно на полето на инвестиции и управување со недвижен имот.

Во Северна Македонија, Салус, Љубљана, д.д. ги врши своите деловни активности преку своето претпријатие-ќерка Царсо Интернационал, дооел Илинден, со седиште на ул 34 бр. 5, Илинден. Нејзините активности се застапување и маркетинг на трговски марки на водечки производители на фармацевтски производи.

МЕДИКОИНЖЕНЕРИНГ д.о.о. е компанија со седиште во Љубљана. Нејзини главни дејности се проектирање, архитектонски и технолошки решенија за реконструкција или изградба на болници и други медицински установи, продажба, набавка и монтажа на медицинска опрема од познати производители, постпродажни услуги поврзани со медицинска опрема, услуги за тестирање на безбедност на медицинска опрема и обезбедување технички решенија за обработка на болнички податоци.

МЕДИКОИНЖЕНЕРИНГ д.о.о. нема активности во Северна Македонија.

Комисијата утврди дека пријавената концентрација потпаѓа под одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата, бидејќи ги исполнува условите од член 12 став (1) точка 2) и од член 14 став (1) точка 1) од Законот за заштита на конкуренцијата.

Комисијата, имајќи ги предвид критериумите од член 17 став (2), став (3) и став (4) од Законот за заштита на конкуренцијата и точка 6 б) од *Насоките за уврдување на случаите во кои при оценка на концентрациите Комисијата за заштита на конкуренцијата вообичаено ќе утврди дека истите се во согласност со Законот за заштита на конкуренцијата*, оцени дека пријавената концентрација, иако потпаѓа под одредбите од Законот за заштита на конкуренцијата, е во согласност со истиот бидејќи нема да има за последица значително спречување, ограничување или нарушување на ефективната

конкуренција на пазарот или на негов суштински дел, особено како резултат на создавање или зајакнување на доминатната позиција на учесниците.

Имајќи ја предвид ваквата оценка на концентрацијата, Комисијата одлучи како во диспозитивот на ова Решение, согласно член 19 став (1) точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата.

Согласно член 53 став (2) од Законот за заштита на конкуренцијата тужбата не го одлага извршувањето на решението.

**Правна поука:** Против ова решение може да се поднесе тужба за поведување на управен спор пред Управниот суд во рок од 30 дена од денот на неговото доставување.

КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА НА КОНКУРЕНЦИЈАТА  
ПРЕТСЕДАТЕЛ  
**Проф. Д-р Владимир Наумовски**